

Примено:	10.10.2024	
Ргл.нум:	Број:	Прилог:
Nr. nro.	Număr:	Sifra:
05 570/9-3		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува  
на 31 декември 2023

и Извештај на независниот ревизор

Сметка за средствата од буџетот на Република Северна Македонија  
(Сметка 637, раздел 10004)

**СОДРЖИНА**

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 – 2
Основни финансиски извештаи	
• <i>Биланс на состојбата</i>	3
• <i>Биланс на приходите и расходите</i>	4
Образложение кон основните финансиски извештаи	6 - 14
Прилог 1 – Полугодишни извештаи за 2023 година	
Прилог 2 – Годишна сметка	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### ДО РАКОВОДСТВОТО НА

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Извештај за финансиските извештаи на буџетската сметка 637, раздел 10004 за средства од буџетот на Република Северна Македонија

Извршивме ревизија на приложените основни финансиски извештаи на буџетската сметка 637 на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје (во натамошниот текст „Дирекцијата“), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2023 година и Билансот на приходите и расходите за годината што тогаш завршува, како и образложението кон нив (во понатамошниот текст „финансиските извештаи“).

Одговорност на раководството за финансиските извештаи на сметката 637, раздел 10004 за средства од буџетот на Република Северна Македонија

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи на сметката 637, раздел 10004 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија што се во примена во Република Северна Македонија. Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Дирекцијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Дирекцијата. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на скупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

### Основи за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Образложението 4 кон приружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2023 година, материјалните средства во подготовката изнесуваат 3,987,361 илјади денари. За најголем дел од овие средства процесот на изградба бил завршен и истите биле ставени во употреба, меѓутоа Дирекцијата се уште била во процес на комплетирање на потребната правна документација од релевантните институции, неопходна за соодветно сметководствено евидентирање на овие средства. Како резултат на природата на сметководствената евидентија на Дирекцијата, ние не бевме во состојба да го утврдиме износот на потребните корекции во финансиските извештаи на материјалните средства во подготовката, амортизацијата и изворите на средства на 31 декември 2023, како и за годината што тогаш завршува.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје (продолжение)

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти на прашањето наведено во Основата за мислење со резерва, финансиските извештаи на сметката 637, раздел 10004 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје на ден 31 декември 2023 година, како и резултатите од работењето за годината која тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија, Законот за сметководството на буџети и буџетски корисници, како и Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и останатата применлива регулатива.

Обрнување внимание

Како што е обелоденето во Образложението 4 кон придржните финансиски извештаи, земјиштето во износ од 1,703,825 илјади денари се однесува на градежно земјиште со површина од 7,945,797 м<sup>2</sup> кое е во сопственост на Република Северна Македонија лоцирано во повеќе технолошко-индустриски зони за кои работите во врска со основањето, управувањето и развојот на зоните ги врши Дирекцијата врз основа на Одлуки за основање на технолошко индустриски развојни зони донесени од страна на Влада на Република Северна Македонија. Дел од наведеното земјиште со површина од 1,588,057 м<sup>2</sup> било дадено под долгочен закуп на корисниците на технолошките индустриски развојни зони, додека остатокот вклучува корисна површина што е во функција на закупениот имот, како и слободни парцели наменети за издавање на корисниците во технолошко-индустриските развојни зони.

Нашето мислење не е модификувано во однос на наведеното прашање.

Останато

Приложените ревидирани основни финансиски извештаи на буџетската сметка 637, раздел 10004 не биле потпишани од страна на в.д. директорот Гоце Димовски бидејќи неговото назначување на функцијата било на 2 јули 2024 година, односно после поднесувањето на годишната сметка на 29 февруари 2024 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Дирекцијата е одговорно за подготвување на полугодишните извештаи за 2023 година (прилог 1 кон финансиските извештаи на сметката 637, раздел 10004 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи на сметката 637, раздел 10004 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија) во согласност со Законот за сметководството на буџети и буџетски корисници и Законот за технолошки индустриски развојни зони и истите се прифатени и одобрени од раководството на Дирекцијата. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на полугодишните извештаи за 2023 година со годишната сметка и финансиски извештаи на сметката 637, раздел 10004 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија на Дирекцијата. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи што е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во полугодишните извештаи за 2023 година се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на сметката 637, раздел 10004 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија на Дирекцијата за годината што завршува на 31 декември 2023.

МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов  
Овластен ревизор  
Управител

Скопје  
8 октомври 2024 година



Јане Иванов  
Овластен ревизор

**Основни финансиски извештаи**  
**(буџетска сметка 637, раздел 10004)**  
**31 декември 2023 година**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
**На 31 декември 2023 година**  
*(износи во илјади денари)*

<b>Белешка</b>	<b>Годината што завршува на</b>	
	<b>31 декември 2023</b>	<b>31 декември 2022</b>
<b>АКТИВА</b>		
<b>Постојани средства</b>		
Нематеријални средства	4	71,027
Материјални средства	4	7,523,185
		7,594,212
<b>Тековни средства</b>		
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции		337,576
Активни временски разграничувања	3	383,693
		721,269
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		
		8,315,481
<b>ПАСИВА</b>		
<b>Извори на деловни средства</b>		
Државен-јавен капитал	6	7,594,212
		7,594,212
<b>Тековни обврски</b>		
Краткорочни обврски кон добавувачи		321,934
Обврски спрема вработените		4,404
Обврски за ДДВ		57,352
Пасивни временски разграничувања		337,579
		721,269
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>		
		8,315,481
		6,839,742

Образложението кон основните финансиски извештаи  
претставува составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за 2023 година се прифатени и одобрени од раководството на Дирекција на 28 февруари 2024 година.

Гоце Димовски  
в.д. Директор



Валентина Лековска  
Сметководител

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Основни финансиски извештаи  
(буџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година

**БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ**  
За годината што завршува на 31 декември 2023  
(износи во илјади денари)

РАСХОДИ	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2023	31 декември 2022
<b>Тековни расходи</b>			
Трошоци за вработените	8	(48,499)	(42,967)
Стоки и услуги	9	(91,265)	(54,722)
Разни трансфери	10	(867,356)	(763,848)
		<u>(1,007,120)</u>	<u>(861,537)</u>
<b>Капитални расходи</b>	11	(937,810)	(658,594)
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>		<b>(1,944,930)</b>	<b>(1,520,131)</b>
<b>ПРИХОДИ</b>			
Трансфери од други нивоа на власт	7	1,944,930	1,520,131
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>1,944,930</b>	<b>1,520,131</b>

Образложението кон основните финансиски извештаи  
претставува составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за 2023 година се прифатени и одобрени од раководството на Дирекцијата на 28 февруари 2024 година.

---

Гоце Димовски  
в.д. Директор

  
Валентина Лековска  
Сметководител

Образложение кон основните финансиски извештаи  
 (буџетска сметка 637, раздел 10004)  
 31 декември 2023 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА**  
 За годината што завршува на  
**31 декември 2023**  
*(износи во илјади денари)*

	<b>Државен-јавен капитал</b>	<b>Вкупно</b>
<b>На 1 јануари 2022</b>		
Нови набавки на материјални средства	5,802,210	5,802,210
Материјални средства во подготвка	3,821	3,821
Ревалоризација за годината	621,441	621,441
Акумулирана ревалоризација	390,872	390,872
Аванси за материјални средства, нето	(103,455)	(103,455)
Тековна амортизација	51,590	51,590
<b>На 31 декември 2022 година</b>	<b>6,699,387</b>	<b>6,699,387</b>
<b>На 1 јануари 2023</b>		
Нови набавки на материјални средства	6,699,387	6,699,387
Материјални средства во подготвка	11,157	11,157
Аванси за материјални средства, нето	688,159	688,159
Тековна амортизација	278,989	278,989
Нето ефекти од расходување	(81,164)	(81,164)
<b>На 31 декември 2023 година</b>	<b>7,594,212</b>	<b>7,594,212</b>

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(буџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје е владина државна институција формирана во согласност со Уставот и законите на Република Северна Македонија. Дирекцијата официјално започна со работа на 15 февруари 2007 година.

**Седиште:** Булевар Партизански Одреди бр.2 Скопје – Центар, Центар

**Дејност:** 84.13 – Управување и давање помош за поуспешно деловно работење

### Законска рамка

Закон за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16, 83/18 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 13/23).

### Организациони единици

- Сектор за општи, нормативни работи и јавни набавки,
- Сектор за управување со ресурси,
- Сектор за анализа, преговори и следење на договори за државна помош,
- Одделение за маркетинг и комуникација,
- Сектор за планирање и реализација на проекти и подготовкa на зоните,
- Сектор за управување и одржување на зони и односи со корисници,
- Сектор за одобренија за градење и употреба во зоните,

### Буџетски корисник

Од 15 февруари 2007 година, Дирекцијата е Буџетски корисник од прв ред, сметка 637, раздел 10004.

### Директор

Во текот на 2024 година со Решение бр. 14-5991/2 од 2 јули 2024 година разрешен е дотогашниот вршител на должноста Директор Г-дин Јован Деспотовски, додека со Решение бр. 14-5622/1 од 2 јули 2024 година за , вршител на должноста Директор е назначен Г-дин Гоце Димовски:

### Членови на управен одбор

Членови на Управен одбор се:

- 1) Г-дин Џелил Ахмет – претседател (од 11 мај 2021 година – тековно)
- 2) Г-ѓа Ширет Елези – потпретседател (од 17 ноември 2020 година – тековно)
- 3) Г-дин Виктор Андонов – член (од 24 јули 2019 година – тековно)
- 4) Г-ѓа Јасмина Мајстороска – член (од 18 октомври 2022 година – тековно)
- 5) Г-дин Пјетро Стерпоне – член (од 2 март 2022 година – тековно)
- 6) Г-дин Саво Стаковиќ – член (од 2 март 2022 година – тековно)
- 7) Г-дин Игор Здравески – член (од 2 март 2022 година – тековно)

### Надлежности

Дирекцијата ги има следниве надлежности:

- Планирање и развој на зоните и обезбедување на услови за користење на просторот.
- Анализа на локацијата и обезбедува услови за планирање на истата.
- Обезбедување на целокупната соодветна планска документација согласно со закон потребна за основање на зоната.
- Обезбедување на целокупната соодветна проектна техничка документација согласно со закон за изградба и функционирање на зоната.
- Промоција и реклами на зоните и остварување односи со јавноста.
- Привлекување основачи и корисници на зоната.
- Водење евиденција на дејностите во просторот на зоната.

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(буџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

### *Надлежности (продолжение)*

- Донесување решение за започнување со работа, решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие, решение за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие на корисникот на зоната
- Донесување решение за укинување на решението за започнување со работа решение за започнување со работа на проширување на капацитетот на постојното претпријатие, решение за започнување со работа во случај на диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи, решение за започнување со работа во случај на суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие на корисникот на зоната.
- Донесување решение за започнување со работа на зоната, во случај кога основач на зоната не е Владата на Република Македонија.
- Донесување акт за укинување на решението за започнување со работа на зоната, во случај кога основач на зоната не е Владата на Република Македонија.
- Донесување тарифник за надоместоци за извршени услуги на основачот и тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисникот, за кои Владата на Република Македонија дава согласност.
- Дирекцијата има и други надлежности во согласност со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

## 2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

### 2.1 Основи за подготвка и презентација на финансиските извештаи

Дирекцијата ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15 и 170/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), Правилникот за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 101/13), Правилникот за содржина на одделни сметки во сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/02 и 98/02 и 175/11), како и според сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија кај буџетите и буџетските корисници, односно Меѓународните сметководствени стандарди за јавен сектор на готовинска основа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2005), што се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Финансиските извештаи на Дирекцијата се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

### 2.2 Признавање на приходите и расходите

Дирекцијата ги евидентира приходите и другите приливи и расходите и другите одливи со спроведување на сметководственото начело на парично искажување. Тоа значи дека приходите и другите приливи се признаваат на готовинска основа во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на мерливост и расположивост. При тоа, приходите се мерливи кога можат вредносно да се изразат на готовинска основа, а се расположливи кога се остварени во пресметковниот период, односно до 31 декември во тековната година.

Расходите и другите одливи се признаваат на готовинска основа во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(буџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година

**2 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**2.3 Трансакции во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

**2.4 Материјални и нематеријални средства**

Материјалните средства на Дирекцијата се состојат од земјиште, градежни објекти, деловен простор, канцелариска и компјутерска опрема и возила, додека нематеријалните средства се состојат од софтвер. Материјалните и нематеријалните средства иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната амортизација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Набавната вредност се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз и подвоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност. Набавната вредност се корегира за износите на дроградба, реконструкција, адаптација и сл. (инвестиционо одржување). Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се евидентираат како расходи во Билансот на приходи и расходи.

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се спроведува од година во година.

**2.5. Побарувања**

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис.

**2.6 Обврски кон добавувачи**

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. На крајот на периодот за известување на неисплатените обврски им се спротивставуваат побарувања за неисплатени обврски искажани на активни временски разграничувања.

**2.7 Плати и надоместоци за плати**

Дирекцијата учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

**2.8 Сметководствен принцип на континуитет**

Финансиските извештаи на Дирекцијата се подгответи врз основа на принципот на континуитет и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

**2.9 Јавни набавки**

Дирекцијата ги извршува набавките во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/19 и 87/21) како и сите подзаконски акти (одлуки, предвици, правилници, тарифници и кодекс на однесување).

Образложение кон основните финансиски извештаи  
 (буџетска сметка 637, раздел 10004)  
 31 декември 2023 година

## 3. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	Износи во илјади денари	Годината што завршува на
	31 декември	31 декември
	2023	2022
Пренесени обврски за плата и придонеси	4,407	3,592
Пренесени обврски кон добавувачи	65,507	14,704
Пренесени обврски за државна помош	216,772	-
Пренесени обврски за ДДВ за периодот	57,352	-
Пренесени обврски за задржани депозити	39,655	39,655
	<b><u>383,693</u></b>	<b><u>57,951</u></b>

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(бюџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година

**4. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Земјиште	Градежни објекти	Опрема, канц. мебел и возила	Аванси за материјални средства	Материјални средства во подготовкa	Вкупно	Нематеријални средства (софтвер)
<b>Набавна вредност</b>						
<b>На 1 јануари 2022</b>	1,703,825	1,643,590	165,823 3,821	63,162 -	2,677,761 621,441	6,190,999 688,424
Набавки	-	-	-	-	-	-
Ревалоризација	-	332,148	35,728	(11,572)	-	367,876 (11,572)
Искористени аванси	-	-	-	-	-	22,996
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>1,703,825</b>	<b>1,975,738</b>	<b>205,372</b>	<b>51,590</b>	<b>3,299,202</b>	<b>7,235,727</b>
<b>На 1 јануари 2023</b>						
Набавки	1,703,825	1,975,738	205,372 11,157 (2,448)	51,590 302,000 -	3,299,202 688,159 -	7,235,727 1,001,316 (2,448) (23,011)
Отписрасходување	-	-	-	-	-	-
Искористени аванси	-	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2023</b>	<b>1,703,825</b>	<b>1,975,738</b>	<b>214,081</b>	<b>330,579</b>	<b>3,987,361</b>	<b>8,211,584</b>
<b>Исправка на вредноста</b>						
<b>На 1 јануари 2022</b>	357,280	120,730	-	-	-	478,010
Тековна амортизација	42,694	11,073	-	-	-	53,767
Ревалоризација	68,845	22,700	-	-	-	91,545
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>468,819</b>	<b>154,503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>623,322</b>
<b>На 1 јануари 2023</b>						
Тековна амортизација	468,819	154,503	-	-	-	623,322
Отписрасходување	51,254	13,955 (132)	-	-	-	65,209 (132)
<b>На 31 декември 2023</b>	<b>520,073</b>	<b>168,326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>688,399</b>
<b>Сметководствена вредност:</b>						
На 31 декември 2023	1,703,825	1,455,665	45,755	330,579	3,987,361	7,523,185
На 31 декември 2022	1,703,825	1,506,919	50,869	51,590	3,299,202	6,612,405
						71,027 86,982

**Образложение кон основните финансиски извештаи  
(буџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година**

**4. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)**

Земјиштето во износ од 1,703,825 илјади денари се однесува на градежно земјиште со површина од 7,945,797 м<sup>2</sup> кое е во сопственост на Република Северна Македонија лоцирано во повеќе технолошко-индустриски зони за кои работите во врска со основањето, управувањето и развојот на зоните ги врши Дирекцијата врз основа на Одлуки за основање на технолошко индустриски развојни зони донесени од страна на Влада на Република Северна Македонија. Дел од наведеното земјиште со површина од 1,588,057 м<sup>2</sup> е дадено под долгочен закуп на корисниците на технолошките индустриски развојни зони, додека остатокот вклучува корисна површина што е во функција на закупениот имот, како и слободни парцели наменети за издавање на корисниците во технолошко-индустриските развојни зони.

Градежните објекти во износ од 1,455,665 илјади денари се однесуваат на административни објекти, пристапни улици, сообраќајници и други придружни објекти што се во функција на технолошките индустриски развојни зони, за кои Дирекцијата поседува имотна документација.

Материјалните средства во подготовкa во износ од 3,987,361 илјади денари во најголем дел вклучуваат градежни објекти за кои процесот на изградба е завршен и истите се ставени во употреба. Меѓутоа, Дирекцијата е се уште во процес на комплетирање на потребната правна документација од релевантните институции, неопходна за соодветно сметководствено евидентирање на овие средства.

Имено, изградбата во зоните се одвива во фази во зависност од потребите на корисниците и обезбедените средства, при што изградениот дел од инфраструктурните објекти (главните сообраќајници, атмосферска и фекална канализација, водовод) согласно Законот за градење претставуваат нефункционална целина. Оваа состојба предизвикала дел од реализациите на инвестициони проекти во зоните во деловните книги на Дирекцијата, да имаат статус на материјални средства во подготовкa.

Дирекцијата од надлежното министерство добива одобрение за употреба откако ќе биде изградена целата зона поради што за изградените поединечни делови внатре во зоната не може да се направи технички прием и да се добие одобрение за употреба иако истите се завршени и веќе се употребуваат. Од секторот за планирање и реализација на проекти и подготовкa на зоните се прават напори за обезбедување на документација за технички преглед, добивање на одобрение за употреба, како и обезбедување на услови за ставање во употреба на изградените објекти и воспоставување на реална и објективна сметководствена евиденција.

**5. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

	Износи во илјади денари	Годината што завршува на
	31 декември	31 декември
	2023	2022
Краткорочни обврски кон добавувачи	321,934	54,359
Обврски кон вработените за бруто плати	4,404	3,589
Обврски за ДДВ	57,352	-
Останати обврски	7,181	-
ПВР – за дадени аванси	<u>330,398</u>	<u>82,407</u>
	<u>721,269</u>	<u>140,355</u>

На 31 декември 2023 година ПВР – за дадени аванси во износ од 330,398 илјади денари (31 декември 2022: 82,407 илјади денари), во најголем дел се однесуваат на побарувања за дадени аванси на ангажираните економски оператори СТЕНТОН ГРАДБА ДОО Битола и МГИ ИНВЕСТ ЛТД ДОО – Скопје и истите согласно договорите се враќаат од секоја месечна времена ситуација при што враќањето ќе започне кога кумулативните вредности на извршените работи ќе достигнат 20%, а целосно ќе биде вратен кога кумулативната вредност ќе достигне 80% од основната вредност на договорот.

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(буџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година

**6. ДРЖАВЕН-ЈАВЕН КАПИТАЛ**

Структурата и вредноста на државниот-јавен капитал на Дирекција е следнава:

	% структура		во илјади денари	
	2023	2022	2023	2022
<b>Основач со Закон</b> Влада на Република Северна Македонија	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>7,594,212</u>	<u>6,699,387</u>

**7. ПРИХОДИ**

	Износи во илјади денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Трансфери од други нивоа на власт	<u>1,944,930</u>	<u>1,520,131</u>
	<b><u>1,944,930</u></b>	<b><u>1,520,131</u></b>

**8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

	Износи во илјади денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Плати и надоместоци за плати	34,344	30,427
Придонеси за плати	13,355	11,802
Останати надоместоци за вработените	800	738
	<b><u>48,499</u></b>	<b><u>42,967</u></b>

**9. СТОКИ И УСЛУГИ**

	Износи во илјади денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Трошоци за службен пат и останати трошоци	1,000	501
Комунални и комуникациски услуги	1,001	1,000
Ситен инвентар (канцелариски материјали, весници и сл.)	1,001	599
Поправки и тековно одржување	1,000	1,001
Договорни услуги – правни, консултантски, осигурувања и други	1,000	-
Објавување на огласи	3,800	-
Трошоци за неодбитен ДДВ	52,121	50,492
Останато	<u>30,342</u>	<u>1,129</u>
	<b><u>91,265</u></b>	<b><u>54,722</u></b>

Останатите трошоци во износ од 30,342 илјади денари (31 декември 2022: 1,129 илјади денари) се однесуваат на Консултантски услуги со Моравчевиќ Војневиќ и Партнери АОД Белград за изработка на комплетна документација за избор на партнери за Јавно Приватно Партнерство ТИРЗ Гевгелија по број на договор 18881/2022 од 12 јануари 2022.

**Образложение кон основните финансиски извештаи  
(буџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година**

**10. РАЗНИ ТРАНСФЕРИ**

	Износи во илјади денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Трансфери кон корисници на државна помош во ТИРЗ	861,977	744,603
Главен долг по извршни исправи	127	123
Камата по извршни исправи	5,250	19,114
Трошоци по извршни исправи	2	8
	<b>867,356</b>	<b>763,848</b>

**11. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**

	Износи во илјади денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Набавка на опрема и машини	40,332	3,821
Реконструкција на градежни објекти	894,928	653,631
Надомест за одземен имот	2,550	1,142
	<b>937,810</b>	<b>658,594</b>

**12. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ И НЕИЗВЕСНИ СРЕДСТВА***Судски спорови*

На 31 декември 2023, судските постапки покренати против Дирекцијата изнесуваат 121,729 илјади денари (2022: 63,260 илјади денари), од кои за 8,161 илјади денари (2022: 8,121 илјади денари), правните застапници во своите дописи се изјаснија дека судските постапки ќе завршат на штета на Дирекцијата. Истите се однесуваат на тужби за надомест на имот за експропријација од физички лица од кои е одземен имотот за да се градат ТИРЗ зоните.

Понатаму, за судски постапки против Дирекцијата во износ од 79,616 илјади денари (2022: 20,386 илјади денари), правните застапници во своите дописи се изјаснија дека судските постапки ќе завршат во корист на Дирекцијата. Истите се однесуваат на повеќе одделни тужби.

За останатите судски постапки покренати против Дирекцијата во износ од 33,952 илјади денари (2022: 33,952 илјади денари) кои се однесуваат на определување на надомест за експропријиран имот и за нив правните застапници во своите дописи се немаат изјаснето околу нивната проценка за очекуваниот исход.

На 31 декември 2023 година, Дирекцијата има покренато судски постапки против физички и правни лица за наплата на долг во износ од 70,581 илјади денари, од кои за 22 илјади денари правните застапници во своите дописи се изјаснија дека судските постапки ќе завршат во корист на Дирекцијата, додека за останатите судски постапки покренати од Дирекцијата во износ од 70,559 илјади денари, правните застапници во своите дописи се немаат изјаснето околу нивната проценка за очекуваниот исход.

Образложение кон основните финансиски извештаи  
(буџетска сметка 637, раздел 10004)  
31 декември 2023 година

**13. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Нема други настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023 година.

**14. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2023 и 2022 година се следните:

	31 декември 2023	Во денари 31 декември 2022
ЕУР	61.4950	61.4932

**ПРИЛОГ 1 – ПОЛУГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ за 2023 година**

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 05450411

Целосно име: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

### Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	861.536.124,00			1.007.119.718,
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	42.967.310,00			48.499.275,
3	-- Плати и надоместоци	30.427.378,00			34.344.170,
4	-- Придонеси за социјално осигурување	11.801.932,00			13.355.105,
6	-- Надоместоци	738.000,00			800.000,
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	54.721.886,00			91.264.236,
13	-- Патни и дневни расходи	500.000,00			1.000.000,
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000,00			1.000.000,
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	600.000,00			1.000.000,
16	-- Поправка и тековно одржување	1.000.000,00			1.000.000,
17	-- Договорни услуги				1.000.000,
18	-- Други тековни расходи	51.621.886,00			86.264.236,
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	763.846.928,00			867.356.207,
37	-- Разни трансфери	763.839.287,00			867.227.810,
38	-- Исплати по извршени исправи	7.641,00			128.397,
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	658.594.406,00			937.810.000,
46	-- Градежни објекти	3.820.606,00			40.332.147,
47	-- Други градежни објекти	653.632.009,00			894.927.853,
50	-- Вложувања и нефинансиски средства	1.141.791,00			2.550.000,
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	1.520.130.530,00			1.944.929.718,
67	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	1.520.130.530,00			1.944.929.718,
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	1.520.130.530,00			1.944.929.718,
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	1.520.130.530,00			1.944.929.718,
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	1.520.130.530,00			1.944.929.718,
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	1.520.130.530,00			1.944.929.718,

106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	86,00			81,
-----	---	-------	--	--	-----

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	6.699.386.920,00	8.370.623.982,00	776.411.595,00	7.594.212.387,
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	86.982.393,00	159.037.616,00	88.010.203,00	71.027.413,
113	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1.703.825.151,00	1.703.825.151,00		1.703.825.151,
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	1.609.377.200,00	2.520.400.946,00	688.401.392,00	1.831.999.554,
115	-- Градежни објекти	1.506.918.183,00	1.975.738.834,00	520.074.675,00	1.455.664.159,
117	-- Опрема	49.032.538,00	214.082.838,00	168.326.717,00	45.756.121,
118	-- Повеќегодишни насади	1.423.765,00			
120	-- Други материјални средства	412.321,00			
121	-- Аванси за материјални средства	51.590.393,00	330.579.274,00		330.579.274,
122	-- Материјал.сред.во подготвка	3.299.202.176,00	3.987.360.269,00		3.987.360.269,
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	140.355.296,00	721.268.257,00		721.268.257,
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	82.403.991,00	337.575.947,00		337.575.947,
142	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	2.818,00	2.818,00		2.818,
146	-- Други активни временски разгарничувања	57.948.487,00	383.689.492,00		383.689.492,
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	6.839.742.216,00	9.091.892.239,00	776.411.595,00	8.315.480.644,
160	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	87.500.992,00	87.500.992,00		87.500.992,
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	6.699.386.920,00			7.594.212.387,
162	-- Државен -јавен капитал	6.699.386.920,00			7.594.212.387,
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	140.355.296,00			721.268.257,
175	-- б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	54.359.258,00			321.933.684,
176	-- Обрски спрема добавувачи во земјата	54.359.258,00			321.933.684,
189	-- д) Обрски спрема државата и други институција (190 до 194)				57.352.182,
190	-- Обрски за данок на додадена вредност				57.352.182,
197	-- ж) Краткорочни обрски за плати и други обрски спрема вработените	3.589.229,00			4.403.626,
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	82.406.809,00			337.578.765,
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	6.839.742.216,00			8.315.480.644,
201	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	87.500.992,00			87.500.992,

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
---------------	------	------------------	-------------------------	---	------------------------

613	-- Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	115.451.481,00			127.360.440,
614	-- Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	31.677.177,00			31.677.177,
615	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	60.146.265,00			88.010.203,
616	-- Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	86.982.393,00			71.027.413,
637	-- Земјиште				1.703.825.151,
639	-- Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)				1.703.825.151,
657	-- Антиквитети и други уметнички дела	412.321,00			
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	3.589.229,00			4.403.626,
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	2.402.127,00			2.918.735,
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	186.200,00			249.026,
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	1.000.902,00			1.235.865,
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	599.001,00			762.898,
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	90.815,00			1.877,
666	-- Пошта, телефон, телекомуникации (< или = на АОП 014 од БПР)	206.305,00			219.071,
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	35.631,00			16.154,
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)				12.000,
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)				606.614,
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)				381.386,
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	51.621.886,00			86.264.236,
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	1.520.130.530,00			1.944.929.718,
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	86,00			81,

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2548	- 84.13 - Управување и давање помош за поуспешно деловно работење				1.944.929.718,

Потпишано од:

VALENTINA LEKOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTr  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Бр./№ 01-442/1

28.02.2024 год./viti

СКОПЈЕ - СКУП

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2023 година**

**за буџетска сметка 637**

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во 2023 година ги оствари следните приходи

<b>1. Вкупни остварени приходи од буџет за 2023 година</b>	<b>1.944.929.718,00</b>
<b>2. Вкупни расходи за 2023 година</b>	<b>1.944.929.718,00</b>

401110	Нето плати функционери	2.478.172
401120	Нето плата државни службеници	16.303.925
401130	Нето плата	12.904.598
401310	Персонален данок од плати	2.568.595
401320	Персонален данок на доход	88.880
<b>401</b>	<b>Вкупно</b>	<b>34.344.170</b>
402110	Основни придонеси за ПИО	8.966.997
402210	Основен придонес за ЗО	3.577.286
402220	Придонес за Професионално заболување	238.470
402310	Придонес за Вработување	572.352
<b>402</b>	<b>Вкупно</b>	<b>13.355.105</b>
404110	Надомест за годишен одмор	800.000
<b>404</b>	<b>Вкупно</b>	<b>800.000</b>
420120	Патување во земјата патни расходи	1.333
420220	Патување во странство-Патни расходи	873.267
420230	Патување во странство	125.400
<b>420</b>	<b>Вкупно</b>	<b>1.000.000</b>
421110	Електрична енергија	111.597
421120	Водовод и канализација	1.877
421190	Други комунални такси и услуги	568.362
421210	Централно греене	82.939
421310	Пошта	11.831
421320	Телефон и телекомуникации	135.732
421390	Други трошоци за комуникација	71.508
421410	Горива и масла (моторни возила)	16.154
<b>421</b>	<b>Вкупно</b>	<b>1.000.000</b>
423110	Канцелариски материјали	199.691
423120	Списанија, весници и други изданија	148.742
423190	Други административни материјали	5.900
423210	Ленти, касети, тонер, кертриџ и др. за аоп	100.866
423710	Трошок на хигиенски средства	168.001
423810	Ситен инвентар	360.233
423830	Резервни делови	16.567
<b>423</b>	<b>Вкупно</b>	<b>1.000.000</b>
424110	Поправки сервисирање на лесни возила	5.664
424210	Одржување на згради	293.466

424390	Одржување на други градби	575.377
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	111.864
424430	Поправка и одржување на машини	13.629
<b>424</b>	<b>Вкупно</b>	<b>1.000.000</b>
425130	Изнајмување на др. тип на простор	12.000
425230	Осигурување на вработени	10.000
425250	Осигурување на недвижности и права	279.914
425260	Осигурување на моторни возила	91.472
425310	Правни услуги	171.478
425910	Преведувачи	19.638
425970	Консултантски услуги	219.618
425990	Др. Договорни услуги	195.880
<b>425</b>	<b>Вкупно</b>	<b>1.000.000</b>
426410	Објавување на огласи	3.800.397
426990	Други оперативни расходи	82.463.839
<b>426</b>	<b>Вкупно</b>	<b>86.264.236</b>
464990	Други трансфери	861.976.921
464910	Плаќање по судски решенија	5.250.889
<b>464</b>	<b>Вкупно</b>	<b>867.227.810</b>
465110	Главен долг по извршни решенија	126.897
465130	Трошоци по извршни исправи	1.500
<b>465</b>	<b>Вкупно</b>	<b>128.397</b>
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	40.332.147
<b>481</b>	<b>Вкупно</b>	<b>40.332.147</b>
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	31.921.041
482820	Изградба на капацитети во енергетика	3.622.518
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн	5.259.177
482920	Изградба на други објекти	847.253.766
482940	Надзор над изградбата	6.871.351
<b>482</b>	<b>Вкупно</b>	<b>894.927.853</b>
485420	Надомест за одземен имот	2.550.000
<b>485</b>	<b>Вкупно</b>	<b>2.550.000</b>
	<b>Вкупно расходи</b>	<b>1.944.929.718</b>

Во текот на 2023 година ДТИРЗ ги нема подмилено обврските спрема следните добавувачи

Макпетрол	49.094
Бране	10.856
Комунална Хигиена	2.985
Македонски Телеком	144.050
Жикол	4.468.192
Геинг	76.691
Серта	372.290
Евн Македонија АД Скопје	178.763
ЈП Водовод и канализација	2.915
ЈКП Водовод -Н. Илинден	2.507
СОС Детско село	25.000
Неотел	47.908

Офис плус	885
ГИМ	1.127.041
АД Осигурителна полиса	22.393
ЈП Икар Штип	1.442
Стентон градба	34.445.533
ЈП Градски паркинг	12.000
Рики Јуниор	7.481
ТЦИ Еуроцерт	225.970
ЈП Водовод и канализација Струга	218
Електрософт инженеринг	88.500
Урбан деливери сервис	38.633
МГИ Инвест	22.934.587
Книгоприма консалтинг	97.940
Инфинити клининг груп	304.558
ЕСМ снабдување со топлотна енергија	153.219
Алфа геодет	31.471
Бими Македонија	592.502
Биро за процена	10.620
Barap Гапе	29.500
Логос плус АБЦ	1.225
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>	<b>65.506.969</b>

Изготвил

Милица Јаневска

Управен одбор

